

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СТЕЧАЈ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за стечај, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јуни 2007 година.

Бр. 07-2896/1
21 јуни 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

Член 1

Во Законот за стечај (“Службен весник на Република Македонија” број 34/2006), во Делот дванаесетти зборот “КАЗНЕНИ” се заменува со зборот “ПРЕКРШОЧНИ”.

Член 2

Во членот 355 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд ќе му изрече за прекршок на должникот - правно лице доколку:”.

Во ставот 2 зборовите: “Со парична казна од 50.000 до 200.000 денари ќе се казни за прекршок” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на”.

Во ставот 3 зборовите: “паричната казна” се заменуваат со зборот “глобата”, а зборовите: “мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите: “и прекршочна санкција”.

Член 3

Во членот 356 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност надлежниот суд ќе му изрече за прекршок на трговец - поединец доколку:”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице на должникот трговец-поединец за дејствијата од ставот 1 на овој член.”

Член 4

Насловот пред членот 357 и членот 357 се бришат.

Член 5

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за стечај (“Службен весник на Република Македонија” број 126/2006), членовите 2 и 3 се бришат.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.